

## **Повик за избор на претставници на граѓански организации за членство во локалното координативно тело за заштита од дискриминација**

Општина Штип во рамки на проектот „Заштита од дискриминација на локално ниво“ спроведуван од страна на ХЕРА- Асоцијација за здравствена едукација и истражување, а поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, со одлука на Советот на Општина Штип основаше координативно тело за заштита од дискриминација.

Локалното координативно тело за заштита од дискриминација е мултисекторско тело составено од претставници на локалните институции и граѓанските организации кои работат на заштита од дискриминација, човекови права, бесплатна правна помош и кои ги застапуваат правата на маргинализираните групи. Во локалното координативно тело ќе членуваат претставници на регионалната канцеларија на Народниот правобранител, подрачното одделение на Министерството за правда- бесплатна правна помош, претставник на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на Општина Штип, Координаторот за еднакви можности на Општина Штип и претставници на 4 граѓански организации кои работат на територија на Општина Штип.

Основна цел на телото е унапредување на заштитата од дискриминација, пријавувањето и препознавањето на дискриминација во Општина Штип, преку размена на информации, спроведување на заеднички активности, следење на состојбите и координиран одговор на поединечни случаи на дискриминација од страна на локалните институции и граѓански организации.

Телото ќе работи преку редовни координативни состаноци, врз основа на протокол за соработка и деловник кој членовите сами ќе го донесат. Членовите на координативното тело, претставници на граѓанските организации имаат мандат од 4 години, со можност за еден реизбор.

Членовите на координативното тело до Март 2017 ќе земат учество во следните активности:

- Активности за промоција на формирањето на координативното тело за заштита од дискриминација
- Учество на почетна обука за унапредување на вештините за работа во координативното тело за заштита од дискриминација, составување на план на активности, деловник за работа
- Тркалезна маса во Штип за промоција на формирањето на координативното тело за заштита од дискриминација
- Национална конференција за унапредување на заштитата од дискриминација во Скопје

Заинтересираните кандидати, претставници од граѓански организации од општина Штип, треба да пратат **мотивационо писмо** во кое ќе ја опишат мотивацијата на организацијата која ја претставуваат за учество во координативното тело и искуството на организацијата на полето на заштита од дискриминација, човекови права, бесплатна правна помош и/или работа со

маргинализирани групи и **кратка лична биографија** на претставникот/чката на организацијата кој го номинираат.

Мотивационото писмо и личната биографија треба да ги пратат на е-маил [snezesaneva@yahoo.com](mailto:snezesaneva@yahoo.com) и [dragana.drndarevska@hera.org.mk](mailto:dragana.drndarevska@hera.org.mk) најдоцна до **06 февруари 2017 година**.

За дополнителни информации обратете се на:

1. Снежана Санева- координатор за еднакви можности на Општина Штип  
[snezesaneva@yahoo.com](mailto:snezesaneva@yahoo.com) или 078 472 707
2. Драгана Дрндаревска- ХЕРА, проектна координаторка  
[dragana.drndarevska@hera.org.mk](mailto:dragana.drndarevska@hera.org.mk) или 078 200 675